

Living the LOTUS

Buddhism in Everyday Life



VOL. 178

Есеј на основачот

Пренесување на заслуга кон мојата покојна мајка

Годишнината на меморијалниот ден на мојата покојна мајка е Јуни 22, и јас го исполнувам месечниот меморијален ден на 22-ри секој месец за неа и за Нивано фамилијарните претци. Кога јас правев работа на ширење на новостите додека сеуште ја чував мојата работа на продавач на млеко за продавницата за млеко, секој 22-ри во месецот, јас би си рекол себеси, “Денеска јас ќе направам посебно добра работа на рецитирање на сутрата за пренос на заслуги.” Но на овој ден од сите денови, јас секогаш добивав повици од овој или оној член и завршував трчајќи наоколу посетувајќи ги домовите на членовите се до касно во ноќта.

Кога јас му кажав на мојот учител, Суkenoбу Араи, за ова, тој ми рече, “Нивано, пренесувањето на заслуги не е ограничено само

на рецитирање на сутрата Ѓ пренесувањето на заслуги преку трчање низ градот носејќи олеснување на страдалните луѓе е дури подрагоцено. Колку многу спокој и радост ова мора да носи на вашата мајка и претци!”

Со овие зборови, мојот учител ме подучи дека олеснувањето на страдањето на другите е пренесување на заслуга преку рецитирање на Лотос Сутрата низ сопствените дела. После слушањето на ова, јас чувствував како да можев да го видам насмевнатото лице на мојата мајка како се појавува пред мене секој ден додека јас среќно трчав наоколу работејќи во корист на другите.

(Каисо-зукан 9, стр. 224-225)

Живеејќи го Лотосот Број 178 (Јули 2020)

Објавено од Ришо Косеи Каи
Фумон Медиа Центер, 2-7-1 Вада,
Сугинами-Ку, Токио, 166-8537 Јапонија
Тел: +81-3-5341-1124
Факс: +81-3-5341-1124
Имејл: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Сениор Едитор: Коицхи Саитоу
Едитор: Кемсуке Осада
Цопс Едитор: Александар Димовски
Уредувачкиот тим на Меѓународното Ришо Косеи Каи

Ришо Косеи Каи е световна Будистичка организација чија света списа е Тројната Лотос Сутра. Таа била создадена од Основачот Никјо Нивано и Ко-основачот Мјоко Наганума во 1938. Оваа организација е составена од обични луѓе и Жени кои имаат верба во Будата и стремат да ја збогатат нивната духовност преку примена на неговите учења во секојдневниот живот. И во локалните заедници и на меѓународно ниво, ние, под водството на Претседателот Ничико Нивано сме многу активни во промовирање на мир и благосостојба преку алтруистички активности и соработка со други организации.

Насловот на овој билтен, Живеејќи го Лотосот- Будизам во секојдневниот живот, ја пренесува нашата надеж за стремење кон практикување на учењата на Лотос Сутрата во секојдневниот живот во несовршен свет за да ги збогатиме и направиме нашите животи повредни за живеење, како што убавите лотосови цвеќиња цветаат во калливо езерце. Овој билтен има за цел да им помогне на луѓето насекаде во светот да го применат Будизмот полесно во нивните секојдневни животи.

Што ти можеш да направиш сега



Rev. Nichiko Niwano
President of Rissho Kosei-kai



Како бодисатва, за што се надеваш и заветуваш да направиш?

Поетот Дакотсу Иида (1885-1962) напишал хаику кое гласи: “Почитување на мајката побожна мајка, Уламбана церемонијата.” Во Јапонија, ние Будистите вообичаено ја практикуваме Уламбана церемонијата (Јапонски, обон) во Јули, но во сегашните околности, тоа може да биде донекаде тешко за целата фамилија да посети Дарма центар или Будистички храм за да го направи тоа.

Заради тоа што ние сме подучувани дека Будиниот ум е “умот на ослободување на сите живи битија,” ние можеме само да дозволиме да нашите срца излезат кон тие кои страдаат од заразата која се шири низ целиот свет и да се молиме дека ситуацијата ќе заврши што поскоро. Јас се надевам дека секој од нас ќе размислува за тоа што ние можеме да направиме и стабилно да го примениме практично тоа секој ден.

Ова ме потсетува на неизбројните бодисатви во поглавје 15 на Лотос Сутрата, “Извирајќи од земјата,” кои се појавија од земјата и се заветија да ги шират Будините учења во овој саха свет и, преку нивното практикување на вербата, да ги ослободат сите луѓе.

Тие бодисатви се претставени од четирите бодисатви наречени Супериорно Практикување, Безгранично Практикување, Чисто Практикување, и Стабилно Практикување, симболизирајќи ги Четирите Големи Завети на Бодисатвата кои се направени кога тој кој го чекори Будистичкиот Пат прво тежнее да стане како Будата Ѓ со други зборови, кога таквиот прво стреми да достигне врвно разбудување. Секој бодисатва се усогласува со еден од Четирите Големи Завети:

Супериорно Практикување: Буда-патот е врвен, и јас сигурно ќе го употполнам тоа (заветот да се достигне врвниот Буда Пат).

Безгранично Практикување: Будините учења се неисцрпни, и јас дефинитивно ќе ги научам сите нив (заветот да се извршуваат неисцрпните порти на Дармата).

Чисто Практикување: иако моите заблуди можат да бидат неизбројни, јас дефинитивно ќе ги отстранам сите нив (заветот да се отстранат неизбројни заблуди).

Стабилно Практикување: иако живите битија можат да бидат неизбројни, јас дефинитивно ќе ги ослободам сите нив (заветот да се ослободат неизбројни живи битија).

Сепак, се чини дека на некои луѓе не им е јасно како најдобро да го усогласат нивниот стил на живот со секој од овие четири завети, и како да ги применат нив на дневна основа. Зен мајсторот Таидо Матсубара (1907-2009), кој го објаснил Будизмот во лесно разбирливи термини, ги употребил следните изрази за да ги објасни



Четири големи завети на Бодисатвата како лекции за животот на практикување на вербата:

Заветот да се ослободат неизбројни живи битија: ајде да служиме (да правиме донации кон) луѓето околу нас.

Заветот да се отстранат неизбројни заблуди: ајде да собереме едно парче на отпад од пред нашите нозе.

Заветот да се извршуваат неисцрпните порти на Дармата: ајде да научиме едно учење дневно.

Заветот да се достигне врвниот Буда Пат: ајде да чекориме по вечната патека, чекор по чекор.

Баш сега, за што се надевате? Кои се вашите завети да работите секој ден како бодисатва кој го чекори Будистичкиот Пат?

Сега е шансата да се учи и практикува

Луѓето кои се упатуваат на Четири големи завети на Бодисатвата како начин да се размислува за тоа што тие самите можат да направат сега се, непотребно да се каже, тие кои имаат верба во учењата на Будата и решеност да ги стават нив во пракса. Заради тоа, тие го имаат истиот ум како Будата.

Таму може да бидат некои луѓе кои велат, 'Така ми е речено, но . . .' и да се чувствуваат обесхрабени. Сепак, кога ние правиме контакт со учењето и почнуваме да чувствуваме дека ние сакаме да станеме како Будата, ние сме веќе обединети со умот на Будата.

Будата и ние е речено дека сме "едно и исто." Таму постои поговорка дека "обичните луѓе и мудреците се истото во суштина." Ние разбираме дека Будините учења се свети заради тоа што тие се информирани преку неговата света желба да се ослободат сите луѓе - желба која ние исто така ја поседуваме.

Добивајќи живот како човечки битија значи дека ние ги поседуваме истите нешта како Будата. Верувајќи во ова е верба, за која ние можеме исто така да кажеме дека е умот на посветеност.

Во овој смисол, ова време на глобална криза може да биде добра можност да се осврнеме на состојбата на нашата сопствена верба и, преку повторување на проучувањето и практикувањето на учењата во нашите секојдневни животи, да ја издигнеме нашата бодисатва свесност.

Патем, во "Извирање од земјата" луѓето кои се како гореспомнатите четири бодисатви се опишани како тие кои "живите битија се радуваат да ги видат." Со други зборови, тоа се тие кои сите луѓе копнеат да ги видат.

За мене, исто така, помеѓу моите сениори во Ришо Косеи-каи и луѓето од други религиозни организации, постојат такви кои ме прават да чувствувам дека јас "копнеам да ги видам нив повторно." Што тие луѓе имаат заедничко? Тие цврсто го почитуваат и слават Господ, Будата, или други божества додека остануваат полни со сакачка-љубезност и обзирност за луѓето кои тонат во длабочините на страдање и тага.

Како што стремиме кон врвно разбудување и ослободување на сите луѓе, ајде да продолжиме да бидеме ревносни секој ден.

(Од Косеи, Јули 2020)



Будата постои засекогаш и е бесмртен

Во параболата на добриот доктор кој се појавил во претходниот дел, познавачот доктор способен да излечи секаква болест е Шаќјамуни, и неговите деца Ѓ кои ненамерно земале отров и лелекале во агонија додека нивниот татко бил отсутен заради работа Ѓ ги претставува обичните човечки битија. Како што параболата покажува, се додека врвниот водач Шаќјамуни бил постојано присутен да подучува и дава инструкции, се било добро со тие кои ги водел. Но тоа е меланхоличен факт дека кога водачот е заминат, многу обични следбеници ќе, малку по малку, се вратат на претходната состојба.

Обичната личност, кој верува само во тоа што тој или таа може да го види, биле сите премногу наклонети да залутаат од патеката еднаш кога Шаќјамуни влегол во нирвана (умрел како физичко тело), иако Шаќјамуни како Вечниот Оригинален Буда бил и е секогаш при рака. Шаќјамуни бил загрижен заради ова, и низ параболата за добриот доктор, тој ја објаснува вистината дека Будата постои вечно и е бесмртен. Иако водачот може да почине, ако вистината која тој ја подучувал останува, човечките битија можат да бидат ослободени преку тоа.

Исто како децата во параболата што го направиле тоа што го сакале и си донеле болка преку ненамерно земање на отров за време на отсуството на нивниот татко, така и другите човечки битија, во отсуството на личноста на Будата, си донеле страдања преку живеење како што сакаат.

Кога таткото во параболата си дошол дома, дури и децата кои Ѓ како луѓето заведени од разни земски желби Ѓ ги имале изгубено нивните сетила од отровот биле прерадувани да го видат него повторно.

Колку и далеку некој може да залута од патеката, неговата буда-природа останува недопрена.

Психологијата на чувствување неудобно од религијата

Будата, како докторот-татко, помешал мноштво на драгоцености лекаства Ѓ едно да ја отстрани заблудата, едно за стекнување на вистинска мудрост, едно за разбудување на дух на посветеност кон другите Ѓ во лекаство вкусно за обичните луѓе.

Некои луѓе го прифатиле лекот на Будата веднаш и биле на таков начин ослободени, но бројни други не посветиле внимание на тоа и не го допреле лекот оставен за нив. Бивајќи надвор од нивните сетила, тие не пронашле доблест во тоа, мислејќи по грешка дека неговата миризба е смрдеа и неговата боја и вкус е нешто одвратно.

Како децата во параболата кои биле длабоко погодени од отровот и сепак не го земале лекот, тие луѓе не посветиле





внимание кон учењата на Будата заради тоа што тие биле занесени со задоволствата на различните земски желби. За нив, учењата на Будата изгледале ограничени, и тие немале желба да ги слушаат.

Ова е површниот пат на човештвото. Будата, тогаш, прибегнал кон необична идеја да ги отвори очите на луѓето: како таткото во параболата, тој се скрил себеси таму каде што тој не би можел да биде виден одредено време.

Копнеејќи и жедни за Будата

Кога Шаќјамуни влегол во нирвана, што значело дека неговото физичко тело умрело, луѓето однадеж се чувствувале оставени сами, и во нивните срца се појавило жестоко чувство на посветеност кон загубата на големиот водач. Така моќно како потребата за вода на жедните луѓе, стремез да се бара Будата се прелил во нив.

Во деловите во стих на сутрата, оваа мисла е изразена како копнеж и жед. Луѓето ги повратиле нивните сетила веднаш штом ова интензивно чувство на копнеж, или жед, ги исполнило нивните срца. Тие се разбудиле, и во тој момент, тие осознале дека тие мора да направат нешто. Ова е кога тие скокнале кон учењето оставено за нив (лекот) и доброволно го земале тоа. Овој копнеж и жед не е само за видливиот Буда; тоа има многу поопшт или абстрактен смисол. Често се случува да луѓето кои никогаш не се интересирале за богови или буди, кои се секогаш заинтересирани за случките на секојдневниот живот, однадеж се соочуваат со некоја криза. Во оваа точка, многу од нив осеќаат потреба за нешто на кое можат да се потпрат. Таму можат да бидат луѓе, исто така, кои имаат доволно материјални нешта а сепак се чувствуваат неисполнето; тие се прашуваат дали таму има нешто кое може да им даде духовно исполнување.

Тоа што таквите луѓе бараат, без оглед дали тие го знаат тоа или не, е некој бог или буда: нешто на кое можат да се потпрат, или нешто што може да им даде исполнување на



духот. Ова е причината зошто историскиот Буда или Будата чие битие е абстрактно ќе служи за таа цел. Важното нешто, ако нечиј дух треба да биде исчистен, ако некој треба да биде ослободен, е да копнее за тоа што може вистински да донесе ослободување, и да копнее по тоа со интензитет на личност кој умира од жед.

Во оваа една точка, религијата се разликува од учењата на философијата и етиката. Фините учења на философијата и етиката се доволно лесни да се разберат со умот, или барем со површината на умот. И ако секој ги разбрал нив на овој начин и делувал соодветно, таму немало да има проблем. Но иако многу може да се научи на површината на умот, нештата скриени во длабочините на умот не се толку лесни за справување со нив. Луѓето се несвесно водени во заблуда преку тие нешта и, како резултат, делуваат неисправно. Ова е зошто скриениот ум исто така мора да биде исчистен, заради тоа што без такво чистење неможе да има ослободување. Религијата и вербата ни овозможуваат да го промениме нашиот ум од неговите длабочини. Ова е една од лекциите во ова поглавје.



Ние можеме да го видиме Будата само ако ние сме разбудени

Во параболата, децата биле разбудени кога тие биле обземени со копнеж и жед за нивниот татко. Кога тие ги повратиле нивните осети, нивниот татко се вратил дома. Во општи термини, ова значи дека сите битија можат, кога само би биле будни, да знаат дека Будата е секогаш таму.

Будата е секогаш-присутен и вечен, и никогаш нити за момент тој не е на наша страна. Не, не на наша страна, затоа што е грешка да се мисли на него како покрај нас Ѓ попрво, Будата престојува внатре и околу нас. Ние сме едно со Будата.

Така, ако Будата се чини дека не е присутен, тоа е само затоа што ние имаме заборавено или изгубено од вид дека тој е тука. Човечките битија имаат малку траечки интерес во тоа што ние не можеме всушност да го почувствуваме со нашите пет сетила, како што е воздухот, сонцето, или водата. Само кога настанува криза, особено кога постои желба за нешто на кое можеме да се ослониме, ние се присетуваме колку драгоцен се тие нешта за нас. Ние ја правиме истата грешка со Будата. Врвната субстанција на Будата е Вечниот Оригинален Буда кој ги одржува сите нешта. Живеејќи во согласност со Будата, заради тоа, значи да се биде слободен во умот и секогаш среќен. Но ние често го забораваме ова и делуваме спротивно, со тоа само носејќи и се страдање врз себеси.

Свесност дека ние сме поддржани од Будата

Ако ние имаме длабока свесност дека ние сме поддржани од Вечниот Оригинален Буда, тогаш исправниот начин на живот е во согласност со учењата на Шаќјамуни, кои се втемелени во умот на Вечниот Оригинален Буда. И ако нашите животи се во согласност со учењата на Шаќјамуни, какви и да тестирања можат да се бараат од нас, тоа ќе



биде како тие да не постојат, и ние ќе живееме со најголема самодоверба. Ова е вистинскиот начин да се живее како човечко битие, и тоа е големата лекција на ова поглавје.

Ова е Енглески превод од текстот кој оригинално се појави на Јапонски во Хокке санбу ксо: Каку хон но арамасхи то сотен, од Поч. Никјо Нивано, основачот на Ришо Косеи-каи, (Косеи Издавачка Куќа, 1991 (ревидирано издание, 2016)), стр. 163-70.


Living the LOTUS



Коментарите на нашиот е-весник Шан Заи се добродојдени. Ве молиме да ги пракате Вашите коментари на следната.
Интернет адреса: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp



Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement



Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, USA
TEL: 1-808-455-3212 FAX: 1-808-455-4633
Email: sangha@rkhawaii.org URL: <http://www.rkhawaii.org>

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA
TEL: 1-808-242-6175 FAX: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, USA
TEL: 1-808-325-0015 FAX: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, USA
POBox 33636, CA 90033, USA
TEL: 1-323-269-4741 FAX: 1-323-269-4567
Email: rk-la@sbcglobal.net URL: <http://www.rkina.org/losangeles.html>

Please contact Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas**

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, USA
POBox 778, Pacifica, CA 94044, USA
TEL: 1-650-359-6951 Email: info@rksf.org
URL: <http://www.rksf.org>

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

- Rissho Kosei-kai of Sacramento**
- Rissho Kosei-kai of San Jose**

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, USA
TEL: 1-212-867-5677 Email: rkny39@gmail.com URL: <http://rk-ny.org>

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, USA
TEL: 1-773-842-5654
Email: murakami4838@aol.com URL: <http://rkchi.org>

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: <http://www.rkftmyersbuddhism.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA
POBox 57138, Oklahoma City, OK 73157, USA
TEL: 1-405-943-5030 FAX: 1-405-943-5303
Email: rkokdc@gmail.com URL: <http://www.rkok-dharmacenter.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver

1255 Galapago St. #809 Denver, CO 80204, USA
TEL: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

617 Kling Drive, Dayton, OH 45419, USA
URL: <http://www.rkina-dayton.com>

The Buddhist Center Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First St., Suite #1, Los Angeles, CA 90033, USA
TEL: 1-323-262-4430 FAX: 1-323-262-4437
Email: info@rkina.org URL: <http://www.rkina.org>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA
(Mail) POBox 692042, San Antonio, TX 78269, USA
TEL: 1-210-561-7991 FAX: 1-210-696-7745
Email: dharmasanantonio@gmail.com
URL: <http://www.rkina.org/sanantonio.html>

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, USA
TEL: 1-253-945-0024 FAX: 1-253-945-0261
Email: rkseattlewashington@gmail.com
URL: <http://buddhistlearningcenter.org>

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Please contact RKINA

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP, CEP 04116-060, Brasil
TEL: 55-11-5549-4446, 55-11-5573-8377
Email: risho@rkk.org.br URL: <http://www.rkk.org.br>

Facebook: <https://www.facebook.com/rishokosseikaidobrasil>
Instagram: <https://www.instagram.com/rkkbrasil>

Risho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, CEP 08730-000, Brasil

在家佛教韓國立正佼成會

〒 04420 大韓民國 SEOUL 特別市龍山區漢南大路 8 路 6-3
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
TEL: 82-2-796-5571 FAX: 82-2-796-1696

在家佛教韓國立正佼成會釜山支部

〒 48460 大韓民國釜山廣域市南區水營路 174, 3F
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
TEL: 82-51-643-5571 FAX: 82-51-643-5572

社團法人在家佛教立正佼成會

台灣台北市中正區衡陽路 10 號富群資訊大廈 4 樓
4F, No. 10, Hengyang Road, Jhongheng District, Taipei City 100, Taiwan
TEL: 886-2-2381-1632, 886-2-2381-1633 FAX: 886-2-2331-3433

台南市在家佛教立正佼成會

台灣台南市崇明 23 街 45 號
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
TEL: 886-6-289-1478 FAX: 886-6-289-1488
Email: kosekaitainan@gmail.com

Risho Kosei-kai South Asia Division

Thai Risho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218

Risho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsikhel, Sanepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

Risho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Risho Kosei-kai of Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059, West Bengal, India

Risho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center

Ambedkar Nagar, West Police Line Road, Rumpur, Gaya-823001,
Bihar, India

Risho Kosei-kai of Patna Dharma Center

Risho Kosei-kai of Central Delhi

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,
New Delhi 110060, India

Risho Kosei-kai of Singapore

Risho Kosei-kai of Phnom Penh

W.C. 73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke, Khan Reouseykeo,
Phnom Penh, Cambodia

RKISA Risho Kosei-kai International of South Asia

Thai Risho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

Risho Kosei-kai of Bangkok

Thai Risho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218 Email: info.thairisho@gmail.com

Risho Kosei Dhamma Foundation

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
TEL: 94-11-2982406 FAX: 94-11-2982405

Risho Kosei-kai of Polonnaruwa

Risho Kosei-kai Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL/FAX: 880-31-626575

Risho Kosei-kai Mayani

Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Damdama

Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Patiya

China Clinic, Patiya Sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Satbaria

Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Chendhirpuni,

Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong,
Bangladesh

Risho Kosei-kai Dhaka

408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

Risho Kosei-kai Laksham

Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Risho Kosei-kai Cox's Bazar

Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox's Bazar, Bangladesh

Risho Kosei-kai Cox's Bazar, Ramu Shibu

Risho Kosei-kai Raozan

Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Buddiyskiy khram "Lotos"

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia
TEL: 7-4242-77-05-14

Risho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road, North Point, Hong Kong, China

Risho Kosei-kai Friends in Shanghai

Risho Kosei-kai of Ulaanbaatar

(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoro-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia

(Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia
TEL: 976-70006960 Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Risho Kosei-kai of Erdenet

Risho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia
TEL/FAX: 39-06-48913949 Email: roma@rk-euro.org

Risho Kosei-kai of the UK

Risho Kosei-kai of Paris

Risho Kosei-kai of Venezia

Risho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC)

166-8537 東京都杉並区和田 2-7-1 普門メディアセンター 3F
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan
TEL: 03-5341-1230 FAX: 03-5341-1224 URL: <http://www.ibrk-rk.org>